



РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ
ЦАРИНСКА УПРАВА

Сектор за правни работи - Одделение за прекршочна постапка

0110.00.УП.001.07-05.06.07

Комисијата за одлучување по прекршок при Царинската управа на Република Северна Македонија во состав: Александар Сапроновски како претседател и членовите Наим Рамети и Оливера Митевска, одлучувајќи во прекршочната постапка во прв степен, поведена по барање за поведување на прекршочна постапка број 28-016365/25-0007 од 12.03.2025 година на Одделение за оперативни работи, Сектор за контрола и истраги при Царинска управа, против Шериф Муареми од с.Мала Речица, Тетово, за сторен прекршок од член 263 став 4 в.в. став 1 точка 5 од Царинскиот закон, врз основа на член 10-а став 2 од Законот за Царинската управа и членовите 52, 54 и 55 од Законот за прекршоците, на ден 24.11.2025 година, го донесе следното

РЕШЕНИЕ

Шериф Муареми од с.Мала Речица, Тетово, од татко Азис, роден на ден 20.06.1985 година во с.Ново Село-Боговиње, со живеалиште на ул.„101“ 66. во с.Мала Речица, Тетово, со ЕМБГ 2006985472497, со патна исправа број N0238244 издадена на 23.05.2023 година од МВР-Тетово, државјанин на Република Северна Македонија

СЕ УТВРДУВА ДЕКА Е СТОРИТЕЛ НА ПРЕКРШОКОТ
по член 263 став 4 в.в. став 1 точка 5 од Царинскиот закон

Затоа што:

На ден 07.03.2025 година, околу 02:00 часот, на граничниот премин ЦИ Богородица на влез во Република Северна Македонија, се пријавил автобус марка „MERCEDES BENZ“ со македонски регистарски ознаки GV7369AD, управувано од лицето Денис Максутлар, кој сообраќал на редовната линија Истанбул – Гостивар, сопственост на превозната фирма „Експрес Туризам“. На прашање од царинските инспектори од Одделението за оперативни работи, „Дали имаат нешто да пријават за царинска контрола?“, возачот и патниците од автобусот одговориле дека немаат ништо, по што автобусот бил селектиран за детална контрола. При преглед на багажот на патникот Шериф Муареми од с.Мала Речица, кој се состоел од два куфера и две кеси, му била пронајдена следната непријавена стока: 29 парчиња комплет машини тренерки марка „Nike“ и 29 парчиња комплет машини тренерки марка „Lacoste“, со вкупна вредност од 58.500,00 денари, додека висината на избегнатите царински давачки изнесува 22.610,25 денари.

За пронајдената стока патникот Шериф Муареми од с.Мала Речица, изјавил дека тренерките ги купил за дома, поради празникот Рамазан, за неговата фамилија и не знаел дека треба да ги пријави.

Стоката му е привремено одземена со Потврда за привремено одзементи предмети бр.28-016365/25-0003 од 07.03.2025 година и предадена во магацинот на ЦИ Богородица, со Записник за примопредавање бр.28-016365/25-0005 од 07.03.2025 година.

Со гореопишаното дејствие пријавениот Шериф Муареми од с.Мала Речица, Тетово, постапил спротивно на член 50 од Царинскиот закон и сторил царински прекршок по член 263 став 4 в.в став 1 точка 5 од Царинскиот закон, поради кое од страна на Комисијата

МУ СЕ ИЗРЕКУВА

1. На Шериф Муареми од с.Мала Речица, Тетово, глоба во износ од 170 (сто и седумдесет) евра, во денарска противвредност пресметани според среден курс на Народна банка на Република Северна Македонија на денот на изрекување на глобата, односно 10.455,00 денари, пресметани според среден курс на Народна банка на Република Северна Македонија на денот на изрекување на глобата, како и трошоци на постапката во износ од 250,00 денари, кои сторителот е должен да ги плати во рок од 8 (осум) дена од правосилноста на решението, и тоа:

- глобата да ја плати на образец ПП50 – налог за јавни приходи – со цел на дознака: глоба по решение Прк.бр.0924/25, примач Буџет на РСМ, Банка на примач НБ на РСМ, на сметка 100-000000063095, уплатна сметка 840-(број на општина)-051-03, приходна шифра 72211900, а

- трошоците да ги плати на образец ПП50 – налог за јавни приходи – со цел на дознака: трошоци по решение Прк.бр.0924/25, примач-Буџет на РСМ, Банка на примач НБ на РСМ, на сметка 100-000000063095, уплатна сметка 840-(број на општина)-06137, приходна шифра 72413200,

и доказите за така извршена уплата (образците ПП50) да ги достави во оригинал до Комисијата за одлучување по прекршок при Царинска управа на РСМ, ул.„Колекторска“ б.б., Скопје, а во спротивно ќе се спроведе постапка за нивна присилна наплата преку надлежната Управа за јавни приходи, согласно член 129 став 2 од Законот за прекршоците и одредбите од Законот за даночна постапка.

2. Согласно член 267 став 1 од Царинскиот закон, Комисијата за одлучување по прекршок на сторителот на царински прекршок Шериф Муареми од с.Мала Речица, Тетово, му изрече и задолжително предвидената посебна прекршочна мерка одземање на стоката предмет на сторениот прекршок и тоа: 29 парчиња комплет машини тренерки марка „Nike“ и 29 парчиња комплет машини тренерки марка „Lacoste“.

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ

Со барање за поведување на прекршочна постапка број 28-016365/25-0007 од 12.03.2025 година на Одделение за оперативни работи, Сектор за контрола и истраги при Царинската управа, до Комисијата за одлучување по прекршок при Царинската управа на Република Северна Македонија, поведена е прекршочна постапка против Шериф Муареми од с.Мала

Речица, Тетово, за сторен прекршок од член 263 став 4 в.в. став 1 точка 5 од Царинскиот закон.

Постапувајќи по истото, Комисијата за одлучување по царински прекршок согласно член 60 став 3 од Законот за прекршоците, со покана за писмено произнесување број 28-016365/25-0008 од 10.09.2025 година, писмено го извести сторителот за поднесеното барање и го поучи да се изјасни за фактите и доказите поднесени во врска со истото.

Сторителот не ја примил уредно поканата за писмено произнесување видно од повратницата од пошта Мала Речица, со забелешка дека истиот е непознат на адресата на која е испратена поканата за писмено произнесување.

Комисијата преку Министерството за внатрешни работи – Биро за јавна безбедност изврши проверка на податоците за адреса на живеење на пријавениот Шериф Муареми од с.Мала Речица, Тетово и од страна на Министерството за внатрешни работи – Биро за јавна безбедност добиен е Одговор рег.бр.23.6.1.2, со кој е известена Комисијата дека пријавениот Шериф Муареми од с.Мала Речица, Тетово, има последно пријавена адреса на живеење на ул.„101“ 66. во Мала Речица, Тетово.

Комисијата за одлучување по царински прекршок со покана за писмено произнесување број 28-016365/25-0010 од 17.10.2025 година, уште еднаш писмено го извести сторителот на наведената адреса, за поднесеното барање и го поучи да се изјасни за фактите и доказите поднесени во врска со истото, меѓутоа повторно сторителот не ја подигнал поканата за писмено произнесување со забелешка дека е непознат на наведената адреса, видно од повратницата од пошта Мала Речица.

Комисијата два пати испрати покани за писмено произнесување до сторителот и направи обид да се изврши уредно достава и по проверка на адресата преку МВР, па согласно член 56 став 5 и 57 став 4 од Законот за прекршоците, поканата на ден 06.11.2025 година ја објави на веб страницата на Царинска управа, со што по истекот на осум дена од денот на објавување се смета дека доставата е уредно извршена. Сторителот и по истекот од осум дена од објавата на поканата на веб страницата на Царинската управа, не достави писмено произнесување до Комисијата.

Согласно горенаведеното, Комисијата утврди дека согласно член 52, 54 и 55 од Законот за прекршоци постојат законски услови за спроведување на прекршочната постапка и за донесување на одлука.

Комисијата ја спроведе доказната постапка и изврши увид во: Барање за поведување на прекршочна постапка бр.28-016365/25-0007 од 12.03.2025 година на Одделение за оперативни работи, Сектор за контрола и истраги, записник за царински прекршок бр.28-016365/25-0001 од 07.03.2025 година, потврда за привремено одземени предмети бр.28-016365/25-0003 од 07.03.2025 година, записник за комисиски прием, премер и проценка на стоки бр.28-016365/25-0004 од 07.03.2025 година, записник за претрес на Автобус бр.28-

016365/25-0002 од 07.03.2025 година, записник за примопредавање бр.28-016365/25-0005 од 07.03.2025 година, покана за писмено произнесување број 28-016365/25-0008 од 10.09.2025 година, покана за писмено произнесување број 28-016365/25-0010 од 17.10.2025 година, Одговор рег.бр.23.6.1.2 од Министерството за внатрешни работи – Биро за јавна безбедност, службена белешка за доставување на писмено на Комисијата за одлучување по прекршок до сторител на прекршок преку објава на веб страницата на Царинската управа број 28-016365/25-0012 од 15.11.2025 година, покана за писмено произнесување бр.28-023994/25-0008 од 12.05.2025 година, повратници од пошта Мала Речица, по што ја утврди следната фактичка состојба:

На ден 07.03.2025 година, околу 02:00 часот, на граничниот премин ЦИ Богородица на влез во Република Северна Македонија, се пријавил автобус марка „MERCEDES BENZ“ со македонски регистарски ознаки GV7369AD, управувано од лицето Денис Максутлар, кој сообраќал на редовната линија Истанбул – Гостивар, сопственост на превозната фирма „Експрес Туризам“. На прашање од царинските инспектори од Одделението за оперативни работи, „Дали имаат нешто да пријават за царинска контрола?“, возачот и патниците од автобусот одговориле дека немаат ништо, по што автобусот бил селектиран за детална контрола. При преглед на багажот на патникот Шериф Муареми од с.Мала Речица, кој се состоел од два куфера и две кеси, му била пронајдена следната непријавена стока: 29 парчиња комплет машки тренерки марка „Nike“ и 29 парчиња комплет машки тренерки марка „Lacoste“, со вкупна вредност од 58.500,00 денари, додека висината на избегнатите царински давачки изнесува 22.610,25 денари.

За пронајдената стока патникот Шериф Муареми од с.Мала Речица, изјавил дека тренерките ги купил за дома, поради празникот Рамазан, за неговата фамилија и не знаел дека треба да ги пријави.

Стоката му е привремено одземена со Потврда за привремено одземени предмети бр.28-016365/25-0003 од 07.03.2025 година и предадена во магацинот на ЦИ Богородица, со Записник за примопредавање бр.28-016365/25-0005 од 07.03.2025 година.

Со гореопишаното дејствие пријавениот Шериф Муареми од с.Мала Речица, Тетово, постапил спротивно на член 50 од Царинскиот закон и сторил царински прекршок по член 263 став 4 в.в став 1 точка 5 од Царинскиот закон.

Согласно член 4 став 1 точка 24 од истиот закон, поимот „ставање на стока на увид на царинскиот орган“ значи известување до царинскиот орган на пропишан начин за пристигнување на стоката кај царинскиот орган или било кое друго место кое што царинскиот орган го одредил или одобрил.

Согласно член 50 став 1 од Царинскиот закон стоката која пристигнува до царинскиот орган на граничен премин или на друго место кое што царинскиот орган го определил или одобрил, се става на увид на царинскиот орган од страна на лицето кое ја внело во царинското подрачје или ако е потребно од страна на лицето кое ја презело одговорноста за превоз на стоката по нејзиното внесување.

Согласно член 263 став 4 во врска со став 1 точка 5 од Царинскиот закон („Службен весник на Република Северна Македонија“ број 110/21) глоба во износ од 150 до 250 евра во денарска противвредност, за прекршок од ставот (1) на овој член, ќе се изрече на одговорно лице во правното лице или на физичко лице, кога износот на избегнатите увозни давачки, други давачки и даноци е од 250 до 1.000 евра во денарска противвредност или кога вредноста на стоката е од 500 до 4.000 евра во денарска противвредност, ако стоката не ја стави на увид на царинскиот орган (член 50).

Согласно член 267 став 1 од Царинскиот закон стоката која е предмет на прекршок од членот 263 став (1) точки 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 19) и 20) и членот 265 во врска со членот 263 став (1) точки 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 19) и 20) на овој закон, се одзема.

Врз основа на вака утврдената правна и фактичка состојба, која произлегува од приложените писмени докази, Комисијата утврди дека сторителот Шериф Муареми од с.Мала Речица, Тетово, стоката која пристигнала до царинскиот орган на граничниот премин или на друго место кое што царинскиот орган го определил или одобрил, не ја ставил на увид на царинскиот орган, со што во дејствието на сторителот на царинскиот прекршок е содржано обележјето на прекршокот кој му се става на товар и за сторениот прекршок му изрече глоба предвидена со законот, како и задолжително предвидена прекршочна мерка одземање на стоката предмет на сторениот царински прекршок.


При одмерување на висината на глобата, Комисијата имајќи ги во предвид одредбите од член 16 од Закон за прекршоци, ги ценеше начинот на сторување на прекршокот, степенот на одговорност на сторителот за прекршокот како отежнителни околности, а признанието на сторителот дадено на записник за царински прекршок бр.28-016365/25-0001 од 07.03.2025 година, како и фактот дека сторителот не евидентира во прекршочната евиденција, како олеснителна околност, па смета дека со вака изречената глоба ќе се постигне целта на изрекување на прекршочна санкција.

Согласно член 2 од Правилникот за висината и начинот на определување на реално направените трошоци во прекршочна постапка пред прекршочниот орган, Комисијата го задолжи сторителот и со трошоци во прекршочната постапка во износ од 250,00 денари.

Упатство за правно средство:

Против ова решение незадоволната странка има право на тужба за поведување на управен спор до Управен суд на Република Северна Македонија во рок од 30 дена од приемот на решението. Со оглед да тужбата го одлага извршувањето на глобата примерок од истата да биде доставена до Комисијата за одлучување по прекршок при Царинска управа на Република Северна Македонија–Царинарница Скопје на ул.„Колекторска“ 66, Скопје, во спротивно ќе се наплати согласно одредбите на Закон за даночна постапка.

Претседател на Комисија
Александар Сапроновски



Бр.28-016365/25-0014
Скопје, 24.11.2025 година
Прк.бр.0924/25

Доставено во оригинал до:

- сторител,
- архива,
- предмет

Доделено преку ЕДМС до:

- подносител